



СЛУЖ

3770 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ
91001 - СКОПЈЕ, п.факс 51

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Петок, 29 јули 1988

Скопје

Број 30

Год. XLIV

Претплатата за 1988 година изнесува 26.000 динари. Овој број чини 800 дена. Жиро сметка 40100-603-12498

526.

Брз основа на член 26, став 3 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници („Службен весник на СРМ“ бр. 39/77), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ВРШЕЊЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНА ЗДРАВСТВЕНА КОНТРОЛА НА РАСТЕНИЈАТА КОИ СЕ ИЗВЕЗУВААТ

I

Задолжителната здравствена контрола на пратките на растенијата што се извезуваат од Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а се товарат на територијата на Социјалистичка Република Македонија, ја врши Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство.

За задолжителната здравствена контрола на пратките на растенијата од став 1, се плаќа надоместок кој во зависност од видот на пратката изнесува:

1. — За вагонски и камионски пратки и за пратки во контејнери, до 10 тони — 1.000 динари, а за секој натамошен започнат тон уште по 100 динари;

2. — За денковни и авионски пратки по три колет — по 1.000 динари, а за секој натамошен колет — уште по 40 динари;

3. — За поштенски пратки до десет килограми — 200 динари, а за секој натамошен килограм — уште по 40 динари;

4. — За пратки на дрво (трулци, режана праѓа, јамско дрво, разни видови на преработки од дрво и сл.) — 50 динари за секој кубен односно просторен метар, а за пратки на целулозно и огревно дрво — 30 динари за секој кубен односно просторен метар.

Надоместокот за задолжителната здравствена контрола на семе и саден материјал се зголемува за 100% од висината на надоместокот утврден во точките 1, 2, 3 и 4 од дел I на оваа одлука.

Ако извозникот бара да се изврши преглед на амбалажата за стока што не подлежи на задолжителна здравствена контрола, плаќа надоместок како за вагони.

II

Ако овластеното лице на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство, излезе на лице место на повик на извозникот во определеното време, а извозникот навреме не ја подготви пратката за задолжителна здравствена контрола, тој е должен на име денгуба, на овластеното лице да му плати по 6.000 динари за еден час чекање.

III

Износот на надоместокот за преглед на пратките на растенијата од точките 1, 2, 3 и 4 од дел I на оваа одлука, кога се врши војке и во деновите на државните празници се зголемува за 100%.

IV

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за висината на надоместокот за вршење задолжителна здравствена контрола на растенијата кои се извезуваат („Службен весник на СРМ“ бр. 5/86).

V

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1433/1
21 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

527.

Брз основа на член 6 од Законот за општествена контрола на цените на производите и услугите („Службен весник на СРМ“ бр. 10/85), а во врска со точка 1 од Одлуката за пропишување мерка на непосредна контрола на цените — давање согласност на определени производи и услуги („Службен весник на СРМ“ бр. 22/88), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОДИФУЗНИТЕ ПРИЕМНИЦИ

1. Се дава согласност на Одлуката за висината на надоместокот за користење на радио-дифузните приемници, освен во делот што се однесува на обврската на основачот содржана во точка 5 од Одлуката бр. 09-3311/3 од 15 јули 1988 година на Работничкиот совет на РТВ — Скопје.

Надоместокот од став 1 на оваа точка ќе се применува од 1 август 1988 година.

2. Републичкиот секретаријат за општостопански работи, мало стопанство, туризам и пазар ќе се грижи за спроведувањето на оваа одлука.

3. Со влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за пропишување мерка на непосредна контрола на цените — определување највисоко ниво на цените — надоместокот на радио и ТВ услугите („Службен весник на СРМ“ бр. 12/88).

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1510/1
21 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

528.

Врз основа на член 4 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1988 година („Службен весник на СРМ“, број 49/87), а во врска со член 53, став 1, точка 1 од Законот за системот на финансирањето на општините и Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 44/77, 37/83, 42/85, 50/87, 10/88 и 20/88), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА НА СР МАКЕДОНИЈА

1. Од средствата на Постојаната резерва на СР Македонија се дава позајмица на Собранието на општина Гевгелија во износ од 50.000.000 динари, потребни за намиравање на обврски на меѓуопштинските правосудни органи и органите на управата.

2. Позајмицата од точка 1 на оваа одлука Општината ќе ја врати до 31 декември 1988 година.

3. Оваа одлука влсгува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1522/1
21 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

529.

Врз основа на член 16 од Законот за Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, на седницата одржана на 24 јуни 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ ЗА РАБОТА НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Деловникот за работа на Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 28/86), во член 36, став 2 по зборовите „функционерите што раководат со републичките органи на управата“ да се додадат зборовите „со самостојните стручни служби на Извршниот совет“.

Член 2

Членот 40, ставот 1 да се измени и да гласи: „Поканата за седница на работното тело и материјалите за дневниот ред на седницата се доставуваат до членовите на телото и до Секретаријатот за законодавство“.

Член 3

Во членот 60, ставот 1 и 4 да се изменат и да гласат:

„Материјалите за разгледување на седница на Советот, освен предлозите за донесување, нацртите и предлозите на закони и на други прописи и општи акти, можат да имаат најмногу до 15 страници. Информациите што се разгледуваат на Советот, а се во функција на информирање на членовите на Советот можат да имаат најмногу 3 страници“.

Член 4

Во членот 61, ставот 2 да се измени и да гласи: „Првите страници на материјалот содржат: кратка содржина на материјалот, уводни напомени во кои се содржани објаснувања за учесниците во изработката, назив на заинтересираните републички органи и организации кои доставиле мислење по материјалите што им се доставени од изготвачите од член 61, став 1 од овој деловник и на органите и организациите и лицата кои се консултирани по тој материјал, забелешка дали материјалот е изра-

ботен според Програмата за работа на Советот односно Собранието, според посебен заклучок на Собранието односно на Советот или по иницијатива на предлагачот, како и во кој рок била предвидена неговата изработка“.

Член 5

Во членот 63 да се изменат алинеите 5, 6, 7, 8 и 9 и да гласат:

„— материјалите од областа на економските односи со странство — на Републичкиот секретаријат за односи со странство;

— материјалите што содржат одлуки за учество на претставници на општествената заедница во одлучувањето на организациите на здружениот труд и посебни услови и начин за именување и разрешување на работодавен орган — на Републичкиот комитет за труд, здравство и социјална политика;

— материјалите што содржат прашања во врска со односите со странство — на Републичкиот секретаријат за односи со странство;

— материјалите во кои се обработуваат односно уредуваат прашањата од областа на кадровската политика во Секретаријатот за кадровски прашања во Извршниот совет;

— предлозите за донесување закони, нацртите и предлозите на законите и други прописи и општи акти како и нацртите и предлозите на општествените договори и самоуправни спогодби на Секретаријатот за законодавство и на другите републички органи на управата доколку содржат прашања од нивниот делокруг“.

Член 6

Во член 64, ставовите 1 и 2 да се дополнат со следниве зборови: „и на Секретаријатот за законодавство“.

Член 7

Во член 84, по ставот 1 да се додаде нов став кој да гласи:

„Право да учествуваат во претресот на Советот имаат и секретарот на Секретаријатот за законодавство и секретарот на Секретаријатот за информации“.

Член 8

Во членот 86, во ставот 2 зборовите „претседателот на Републичкиот комитет за законодавство и организација“ да се бришат, а наместо нив да стои „секретарот на Секретаријатот за законодавство“.

Член 9

Во член 116, став 4, зборовите „секретарот на Извршниот совет“ се заменуваат со зборовите „Секретаријатот за законодавство“.

Член 10

Во членот 122, став 1 зборовите „Републичкиот комитет за законодавство и организација“ да се бришат, а наместо нив да стои „Секретаријатот за законодавство“.

Член 11

Во член 125, став 2 зборовите „Републичкиот комитет за законодавство и организација“ да се избришат, а наместо нив да стои „Секретаријатот за законодавство“.

Член 12

Во членот 156, во ставовите 1 и 2 зборовите „Републичкиот комитет за законодавство и организација“ да се избришат, а наместо нив да стои „Секретаријатот за законодавство“.

Член 13

Во член 201, зборовите „Републичкиот комитет за информации“ да се избришат, а наместо нив да стои „Секретаријатот за информации“.

Член 14

Во член 203, став 3, зборовите „Републичкиот комитет за информации“ да се избришат, а наместо нив да стои „Секретаријатот за информации“.

Член 15

Во членот 204, во ставовите 1 и 2 зборовите „Републичкиот комитет за информации“ да се избришат, а наместо нив да стои „Секретаријатот за информации“.

Член 16

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 23-1509/1

24 јуни 1988 година

Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
д-р Владо Камбовски, с. р.

530.

Врз основа на член 258 од Законот за даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 12/87, 50/87 и 7/88) и на член 6 од Законот за републичките даноци на граѓаните („Службен весник на СРМ“ број 50/82, 38/83, 3/85, 44/85, 46/86, 44/87, 50/87 и 7/88), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија на 161-та седница одржана на 21 јули 1988 година донесе

ПРОГРАМА

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА ОРГАНИТЕ ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ПРИХОДИ ВО 1988 ГОДИНА

I

Средствата издвоени на посебната републичка сметка 40100-637-700016 — наменски средства за унапредување, организација и работа на органите за општествени приходи во општините и Републиката што ќе се остварат во 1988 година, во износ од 205.000.000 динари, ќе се користат од органите за општествени приходи за следниве намени и тоа:

1. За набавка на компјутерска опрема во следниве општини (како учество) и тоа:

— Управа за општествени приходи	
— Битола	30.000.000 динари
— Управа за општествени приходи	
— Кичево	12.000.000 динари
— Управа за општествени приходи	
— Охрид	9.000.000 динари
— Управа за општествени приходи	
— Штип	12.000.000 динари
СЕ:	63.000.000 динари

2. За реконструкција и адаптација на постојните работни простории во следниве општини како учество и тоа:

— Управа за општествени приходи	
— Валаново	10.000.000 динари
— Управа за општествени приходи	
— Неготино	8.000.000 динари
— Управа за општествени приходи	
на град Скопје	35.000.000 динари
— Управа за општествени приходи	
— Струмица	25.000.000 динари
СЕ:	78.000.000 динари

3. За набавка на машини за сметање и за пишување и на друга канцелариска опрема во следниве општини (како учество) и тоа

— Управа за општествени приходи	
— Берово	2.000.000 динари
— Управа за општествени приходи	
— Винаца	1.000.000 динари
— Управа за општествени приходи	
— Гостивар	3.000.000 динари

— Управа за општествени приходи	
— Дебар	1.000.000 динари
— Управа за општествени приходи	
— Кратово	2.000.000 динари
— Управа за општествени приходи	
— Крива Паланка	2.000.000 динари
— Управа за општествени приходи	
— Куманово	4.000.000 динари
— Управа за општествени приходи	
— Пробиштип	2.000.000 динари
— Управа за општествени приходи	
— Ресен	4.000.000 динари
— Управа за општествени приходи	
— Свети Николе	4.000.000 динари
— Управа за општествени приходи	
— Струга	4.000.000 динари
— Управа за општествени приходи	
— Тетово	8.000.000 динари

СЕ: 37.000.000 динари

4. За набавка на патнички возила во следниве општини (како учество) и тоа:

— Управа за општествени приходи	
— Кочани	8.000.000 динари
— Управа за општествени приходи	
— Прилеп	8.000.000 динари
— Управа за општествени приходи	
— Радовиш	8.000.000 динари

СЕ: 24.000.000 динари

5. За набавка на опрема на Републиката управа за приходи:

3.000.000

СЕ: 3.000.000

Вкупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5) — 205.000.000 динари

II

Средствата определени во дел I од оваа програма можат да се користат исклучиво за определената намена, а според соодветната документација.

Определените средства се даваат без обврска за враќање.

III

Републичкиот секретаријат за финансии ќе ја извршува оваа програма според динамиката на приливот на средствата.

За користењето на средствата од оваа програма по одделни намени, Републичкиот секретаријат за финансии ќе поднесе Извештај до Извршниот совет на Собранието на СР Македонија во првото тримесечје 1989 година.

IV

Стручните и административно-техничките работи за извршување на програмата ќе ги врши Републичкиот секретаријат за финансии.

V

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-739/1

21 јули 1988 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорје Гоговски, с. р.

531.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СЕКРЕТАРОТ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО**

1. За помошник на секретарот на Секретаријатот за законодавство се назначува Еврипид Ричковски, досегашен помошник на претседателот на Републичкиот комитет за законодавство и организација.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1299/2
8 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

532.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СЕКРЕТАРОТ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО**

1. За помошник на секретарот на Секретаријатот за законодавство се назначува Евица Димовска, досегашен помошник на претседателот на Републичкиот комитет за законодавство и организација.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1299/3
8 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

533.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СЕКРЕТАРОТ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО**

1. За советник на секретарот на Секретаријатот за законодавство се назначува Марија Цветкова — Попова, досегашен советник на претседателот на Републичкиот комитет за законодавство и организација.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1299/4
8 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

534.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СЕКРЕТАРОТ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО**

1. За советник на секретарот на Секретаријатот за законодавство се назначува Лилјана Митевска, досегашен советник на претседателот на Републичкиот комитет за законодавство и организација.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1299/5
8 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

535.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА РЕПУБЛИЧКИ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ**

1. За советник на директорот на Дирекцијата за републички стокровни резерви се назначува Крсте Дуковски, досегашен советник на директорот на Дирекцијата.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1307/13
8 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

536.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА РЕПУБЛИЧКИ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ**

1. За советник на директорот на Дирекцијата за републички стокровни резерви се назначува Коста Љатковски, досегашен советник на директорот на Дирекцијата.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1307/12
8 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

537.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА РЕПУБЛИЧКИ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ**

1. За советник на директорот на Дирекцијата за републички стокровни резерви се назначува Бранка Георгиевска, досегашен советник на директорот на Дирекцијата.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1307/11
8 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

538.

Врз основа на член 171 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧКИ ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОР**

1. За главен републички пазарен инспектор се именува Лазар Кујунчиев, досегашен главен републички пазарен инспектор.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1307/10
8 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

539.

Врз основа на член 171 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА РЕПУБЛИЧКИ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ**

1. За директор на Дирекцијата за републички стокровни резерви се именува Стеван Петревски, досегашен директор на Дирекцијата.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1307/9
8 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

540.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ОПШТОСТОПАНСКИ РАБОТИ, МАЛО СТОПАНСТВО, ТУРИЗАМ И ПАЗАР**

1. За советник на републичкиот секретар за општостопански работи, мало стопанство, туризам и пазар се назначува Љерка Захаријевска, досегашен советник на републичкиот секретар за општостопански работи и пазар.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1307/8
8 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

541.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ОПШТОСТОПАНСКИ РАБОТИ, МАЛО СТОПАНСТВО, ТУРИЗАМ И ПАЗАР**

1. За помошник на републичкиот секретар за општостопански работи, мало стопанство, туризам и пазар се назначува Ружди Ибраимов, досегашен советник на републичкиот секретар за општостопански работи и пазар.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1307/7
8 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

542.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ОПШТОСТОПАНСКИ РАБОТИ, МАЛО СТОПАНСТВО, ТУРИЗАМ И ПАЗАР**

1. За помошник на републичкиот секретар за општостопански работи, мало стопанство, туризам и пазар се назначува Симеон Бојчин, досегашен помошник на републичкиот секретар за општостопански работи и пазар.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1307/6
8 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

543.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ОПШТОСТОПАНСКИ РАБОТИ, МАЛО СТОПАНСТВО, ТУРИЗАМ И ПАЗАР**

1. За помошник на републичкиот секретар за општостопански работи, мало стопанство, туризам и пазар се назначува Милисав Таневски, досегашен помошник на републичкиот секретар за општостопански работи и пазар.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1307/5
8 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

544.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ОПШТОСТОПАНСКИ РАБОТИ, МАЛО СТОПАНСТВО, ТУРИЗАМ И ПАЗАР**

1. За помошник на републичкиот секретар за општостопански работи, мало стопанство, туризам и пазар се назначува Владимир Шелев, досегашен помошник на претседателот на Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и мало стопанство.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1307/4
8 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

545.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ОПШТОСТОПАНСКИ РАБОТИ, МАЛО СТОПАНСТВО, ТУРИЗАМ И ПАЗАР**

1. За помошник на републичкиот секретар за општостопански работи, мало стопанство, туризам и пазар се назначува Јово Векиќ, досегашен помошник на републичкиот секретар за општостопански работи и пазар.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1307/3
8 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

546.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТОСТОПАНСКИ РАБОТИ, МАЛО СТОПАНСТВО, ТУРИЗАМ И ПАЗАР**

1. За потсекретар во Републичкиот секретаријат за општостопански работи, мало стопанство, туризам и пазар се назначува Петар Мирчевски, досегашен потсекретар во Републичкиот секретаријат за општостопански работи и пазар.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1307/2
8 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

547.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА**

1. За потсекретар во Републичкиот комитет за образование, култура и физичка култура се назначува Никола Василевски, досегашен потсекретар во Републичкиот комитет за образование и физичка култура.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1308/2
8 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

548.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА**

1. За потсекретар во Републичкиот комитет за образование, култура и физичка култура се назначува Илхами Емин, досегашен потсекретар во Републичкиот комитет за култура.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1308/3
8 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

549.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА**

1. За помошник на претседателот на Републичкиот комитет за образование, култура и физичка култура се назначува Косара Гочкова, досегашен помошник на претседателот на Републичкиот комитет за образование и физичка култура.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1308/4

8 јули 1988 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

550.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА**

1. За помошник на претседателот на Републичкиот комитет за образование, култура и физичка култура се назначува Спасе Макаровски, досегашен помошник на претседателот на Републичкиот комитет за образование и физичка култура.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1308/5

8 јули 1988 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

551.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА**

1. За помошник на претседателот на Републичкиот комитет за образование, култура и физичка култура се назначува Нијази Лимановски, досегашен помошник на претседателот на Републичкиот комитет за образование и физичка култура.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1308/6

8 јули 1988 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

552.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА**

1. За помошник на претседателот на Републичкиот комитет за образование, култура и физичка култура се назначува Томислав Димовски, досегашен помошник на претседателот на Републичкиот комитет за образование и физичка култура.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1308/7

8 јули 1988 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

553.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА**

1. За помошник на претседателот на Републичкиот комитет за образование, култура и физичка култура се назначува Јован Ристов, досегашен помошник на претседателот на Републичкиот комитет за култура.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1308/8

8 јули 1988 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

554.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА**

1. За помошник на претседателот на Републичкиот комитет за образование, култура и физичка култура се назначува Горѓи Бојчевски, досегашен помошник на претседателот на Републичкиот комитет за култура.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1308/9

8 јули 1988 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

555.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА**

1. За советник на претседателот на Републичкиот комитет за образование, култура и физичка култура се назначува Никола Куциновски, досегашен советник на претседателот на Републичкиот комитет за образование и физичка култура.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1308/10
8 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

556.

Врз основа на член 162 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНИ ВРСКИ СО СТРАНСТВО**

1. За членови на Републичката комисија за културни врски со странство се именуваат:

1. Иван Андреевски, директор на ООЗТ Телевизија — Скопје,
 2. д-р Вождар Видоевски, академик,
 3. Славко Јаневски, академик,
 4. Паскал Гилевоки, писател,
 5. д-р Иван Катарџиев, претседател на Матицата на ислениците на Македонија,
 6. д-р Никола Матовски, професор на Правниот факултет во Скопје,
 7. Предраг Пенушлиски, потпретседател на Собранието на град Скопје,
 8. Трајан Петровски, писател,
 9. м-р Горан Стефановски, доцент на факултетот за драмски уметности,
 10. Крум Томовски, академик.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1397/2
8 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

557.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА КАДРОВСКИ ПРАШАЊА ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА**

1. За потсекретар во Секретаријатот за кадровски прашања во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија се назначува Илија Цветковски,

директор на Општо-кадровски сектор во РО за трикотажа и конфекција „Киро Фетак“ — Куманово.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1462/1
8 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

558.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СЕКРЕТАРОТ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА КАДРОВСКИ ПРАШАЊА ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА**

1. За помошник на секретарот на Секретаријатот за кадровски прашања во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија се назначува Илија Сапунџиоски, досегашен советник на секретарот на Секретаријатот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1462/2
8 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

559.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СЕКРЕТАРОТ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА КАДРОВСКИ ПРАШАЊА ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА**

1. За помошник на секретарот на Секретаријатот за кадровски прашања во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија се назначува Ратка Арминовска, досегашен советник на секретарот на Секретаријатот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1462/3
8 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

560.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СЕКРЕТАРОТ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА КАДРОВСКИ ПРАШАЊА ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА**

1. За помошник на секретарот на Секретаријатот за кадровски прашања во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија се назначува Костанда Пакетчиева, досегашен советник на секретарот на Секретаријатот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1462/4

8 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

561.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ПРАВОСУДСТВО И УПРАВА**

1. За советник на републичкиот секретар за правосудство и управа се назначува Катерина Темелковска, самостоен советник во Републичкиот секретаријат за правосудство и управа.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-454/2

8 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

562.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ИНФОРМАЦИИ**

1. За потсекретар во Секретаријатот за информации се назначува Павле Фиданчевски, досегашен потсекретар во Републичкиот комитет за информации.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1296/2

8 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

563.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СЕКРЕТАРОТ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ИНФОРМАЦИИ**

1. За помошник на секретарот на Секретаријатот за информации се назначува Јанко Николовски, досегашен помошник на претседателот на Републичкиот комитет за информации.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1296/3

8 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

564.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СЕКРЕТАРОТ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ИНФОРМАЦИИ**

1. За советник на секретарот на Секретаријатот за информации се назначува Благоја Нинески, досегашен советник на претседателот на Републичкиот комитет за информации.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1296/4

8 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

565.

Врз основа на член 171 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКАТА УПРАВА ЗА НАМЕНСКО ПРОИЗВОДСТВО**

1. За директор на Републичката управа за наменско производство, во состав на Републичкиот комитет за индустрија, енергетика се именува Глигор Серафимов, досегашен директор на Управата за наменско производство.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1479/1

8 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

566.

Врз основа на член 171 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА**

1. За главен републички инспектор на Републичкиот инспекторат за техничка инспекција, во состав на Републичкиот комитет за индустрија и енергетика се именува Стрезо Буџевски, досегашен главен републички инспектор за техничка инспекција.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1479/2
8 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

567.

Врз основа на член 173 став 2 и 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ИНДУСТРИЈА И ЕНЕРГЕТИКА**

1. За советник на претседателот на Републичкиот комитет за индустрија и енергетика се назначува Марија Игњатовиќ, досегашен советник на претседателот на Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и мало стопанство.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1479/3
8 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

568.

Врз основа на член 173 став 2 и 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ИНДУСТРИЈА И ЕНЕРГЕТИКА**

1. За советник на претседателот на Републичкиот комитет за индустрија и енергетика се назначува Бориз Милошевски, досегашен советник на претседателот на Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и мало стопанство.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1479/4
8 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

569.

Врз основа на член 173 став 2 и 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ИНДУСТРИЈА И ЕНЕРГЕТИКА**

1. За потсекретар во Републичкиот комитет за индустрија и енергетика се назначува Никола Бошалеvски, досегашен потсекретар во Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и мало стопанство.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1479/5
8 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

570.

Врз основа на член 173 став 2 и 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ИНДУСТРИЈА И ЕНЕРГЕТИКА**

1. За советник на претседателот на Републичкиот комитет за индустрија и енергетика се назначува Гаврило Гавриловски, досегашен советник на претседателот на Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и мало стопанство.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1479/6
8 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

571.

Врз основа на член 173 став 2 и 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ИНДУСТРИЈА И ЕНЕРГЕТИКА**

1. За советник на претседателот на Републичкиот комитет за индустрија и енергетика се назначува м-р Радомир Цветковиќ, досегашен советник на претседателот на Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и мало стопанство.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1479/7
8 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

572.

Врз основа на член 173 став 2 и 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ИНДУСТРИЈА И ЕНЕРГЕТИКА**

1. За советник на претседателот на Републичкиот комитет за индустрија и енергетика се назначува Никола Черепналковски, досегашен советник на претседателот на Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и мало стопанство

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1479/8
8 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

573.

Врз основа на член 173 став 2 и 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ИНДУСТРИЈА И ЕНЕРГЕТИКА**

1. За советник на претседателот на Републичкиот комитет за индустрија и енергетика се назначува Елена Капсарова — Данилоска, досегашен советник на претседателот на Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и мало стопанство.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1479/9
8 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

574.

Врз основа на член 173 став 2 и 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ИНДУСТРИЈА И ЕНЕРГЕТИКА**

1. За помошник на претседателот на Републичкиот комитет за индустрија и енергетика се назначува Петруш Стефанов, досегашен помошник на претседателот на Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и мало стопанство.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1479/10
8 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

575.

Врз основа на член 172 став 2 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ГЛАВНИОТ РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА**

1. За заменик на главниот републички инспектор на Републичкиот инспекторат за техничка инспекција се именува Јован Симонов, досегашен заменик на главниот републички инспектор.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1479/11
8 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

576.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО, СООБРАКАЈ И ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА**

1. За потсекретар во Републичкиот комитет за урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита на човековата околина се назначува м-р Иван Димитровски, досегашен потсекретар во Републичкиот комитет за градежништво, урбанизам и заштита на човековата околина.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1343/2
8 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

577.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО, СООБРАКАЈ И ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА**

1. За потсекретар во Републичкиот комитет за урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита на човековата околина се назначува Живоад Масларевски, досегашен потсекретар во Републичкиот комитет за сообраќај и врски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1343/3
8 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

578.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО, СООБРАЌАЈ И ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА

1. За помошник на претседателот на Републичкиот комитет за урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита на човековата околина се назначува Милое Димоски, досегашен потсекретар во Републичкиот комитет за градежништво, урбанизам и заштита на човековата околина

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1343/4
8 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

579.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО, СООБРАЌАЈ И ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА

1. За помошник на претседателот на Републичкиот комитет за урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита на човековата околина се назначува Ангун Мославац, досегашен помошник на претседателот на Републичкиот комитет за градежништво, урбанизам и заштита на човековата околина.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1343/5
8 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

580.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО, СООБРАЌАЈ И ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА

1. За помошник на претседателот на Републичкиот комитет за урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита на човековата околина се назначува м-р Никола Србиновски, досегашен помошник на претседателот на Републичкиот комитет за градежништво, урбанизам и заштита на човековата околина.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1343/6
8 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

581.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО, СООБРАЌАЈ И ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА

1. За помошник на претседателот на Републичкиот комитет за урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита на човековата околина се назначува Горги Симеонов, досегашен помошник на претседателот на Републичкиот комитет за градежништво, урбанизам и заштита на човековата околина.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1343/7
3 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

582.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО, СООБРАЌАЈ И ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА

1. За помошник на претседателот на Републичкиот комитет за урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита на човековата околина се назначува Јован Стојановски, досегашен помошник на претседателот на Републичкиот комитет за сообраќај и врски,

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1343/8
8 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

583.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО, СООБРАКАЈ И ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА

1. За помошник на претседателот на Републичкиот комитет за урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита на човековата околина се назначува Вецко Буревски, досегашен помошник на претседателот на Републичкиот комитет за сообраќај и врски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1343/9
8 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

584.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО, СООБРАКАЈ И ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА

1. За советник на претседателот на Републичкиот комитет за урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита на човековата околина се назначува Чедомир Теов, досегашен советник на претседателот на Републичкиот комитет за сообраќај и врски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1343/10
8 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

585.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО, СООБРАКАЈ И ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА

1. За советник на претседателот на Републичкиот комитет за урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита на човековата околина се назначува Трајко Стојковски, досегашен советник на претседателот на Републичкиот комитет за култура.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1343/11
8 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

586.

Врз основа на член 171 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И УРБАНИЗАМ

1. За главен републички инспектор на Републичкиот инспекторат за градежништво и урбанизам се именува Богдан Каранфиловски, досегашен главен републички инспектор на Републичкиот инспекторат за урбанизам и градежништво.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1343/12
8 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

587.

Врз основа на член 171 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА СООБРАКАЈ И ВРСКИ

1. За главен републички инспектор на Републичкиот инспекторат за сообраќај и врски се именува Љубомир Тодоровски, досегашен главен републички инспектор во Републичкиот инспекторат за сообраќај и врски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1343/13
8 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

588.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), а во врска со член 96 став 3 од Законот за Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81 и 20/88), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА УПРАВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

1. За помошник на директорот на Управата за заеднички работи во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија се назначува Бранко Колачевски, раководител на Одделението за изградба и одржување на објекти во Управата.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1379/2
8 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

589.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), а во врска со член 96 став 3 од Законот за Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81 и 20/88), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА УПРАВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

1. За советник на директорот на Управата за заеднички работи во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија да се назначи Александар Константинову, раководител на Одделението за финансиско материјално работење во Управата.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1379/3
8 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

590.

Врз основа на став 4 од член 2 и алинеја 1 од член 44 од Законот за рибарство („Службен весник на СРМ“ бр. 31/84), Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство донесува

НАРЕДБА ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА ЗА ЛОВЕЊЕ РИБА

I

Заради секојдневното драстично намалување на водостојот на реките, се забранува изловување на секаков вид риба на сите риболовни води, освен природните езера и вештачките акумулации.

Забраната ќе трае од 30 јули до 30 октомври 1988 година.

II

Со влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за привремената забрана за ловење риба во реките: Вардар, Треска, Лепенец, Пчиња, Брегалница и Црна Река, број 14-1844/1 од 13 јули 1988 година.

III

Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 14-1844/3
26 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Републичкиот комитет за
земјоделство, шумарство и
водостопанство,
м-р Богдан Тодоровски, с. р.

591.

Врз основа на член 60, а во врска со член 59 од Законот за заштитата при работа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/87), претседателот на Републичкиот комитет за труд, здравство и социјална политика — Скопје донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ ИСПИТУВАЊЕ И ПРЕГЛЕДИ ПО ПРОПИСИТЕ ЗА ЗАШТИТАТА ПРИ РАБОТА

1. Работната организација Рафинерија за нафта „Скопје“ — Скопје, ги исполнува пропишаните услови за вршење испитување и прегледи по член 59 од Законот за заштитата при работа за свои потреби и тоа за:

— дигалки за носивост до 10 КН;

— механички и хидраулички преси со притисок на маслото поголемо од 100 бари, и

— заштитно заземјување и громобранска инсталација.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 08-151
18 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Републичкиот комитет за труд,
здравство и социјална политика,
проф. д-р Тито Беличанец, с. р.

592.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 15 јуни 1988 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Општинскиот општествен правобранител на самоуправањето на општина Тетово за оценување уставноста и законитоста на член 9 став 5 и член 12 став 1 точка 3 и 4 од Правилникот за стручно образование и усовршување, донесен од Работничкиот совет на Медицинскиот центар „Тетово“ во Тетово, на 20 април 1987 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означениот Медицински центар на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Општинскиот општествен правобранител на самоуправањето на Општина Тетово пред овој Суд поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одредбите од актот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што член 9 став 5 од Правилникот предвидува можност за пријавување за само една специјализација што не е во согласност со уставните начела на еднаквост и достапност на секое работно место на секој граѓанин; со член 12 став 1 точка 3 им се дава исклучителна предност на кандидатите кои работеле во работните единици на Медицинскиот центар во градот, а не на здравствените работници кои работат на село, што не е во согласност со Законот за здравствена заштита; и што во член 12 став 1 точка 4 е предвиден критериумот просечен успех на кандидатите без да се определи поимот просечна оценка.

4. На седницата Судот утврди дека член 9 став 5 од Правилникот предвидува дека секој кандидат може да се пријави за одобрување само на една специјализација.

Според член 181 став 2 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83, 43/85 и 50/87) здравствените организации и другите самоуправни организации и заедници со самоуправен општ акт, меѓу другото, ги утврдуваат критериумите и постапката за избор на кандидати за специјализација.

Од оваа одредба од Законот, според мислењето на Судот, произлегува дека е самоуправно право на работниците да ги утврдат критериумите и постапката за специјализација, па во тие рамки да го утврдат и бројот на специјализациите за кои кандидатите можат да се пријават.

Со оглед на изнесеното Судот утврди дека оспорената одредба не е во несогласност со член 181 став 2 од Законот за здравствена заштита.

5. На седницата, Судот, исто така, утврди дека член 12 точка 3 од Правилникот предвидува дека за работата која траела најмалку 2 години во работната единица во која се врши дејноста од гранката на медицината за која се бара специјализација се доделуваат по 3 бода за секоја година работно искуство.

Судот смета дека од оваа одредба на Правилникот не произлегува дека со неа им се дава исклучителна предност на кандидатите кои работеле или работат во работните единици на медицинскиот центар во градот, затоа што со неа само се предвидува еден посебен критериум за избор на кандидати за специјализација, а тоа е работа определено време во гранката на медицината за која се бара специјализација, без оглед дали работната единица се наоѓа во градот или на село и еднакво се однесува како на кандидатите кои работат во градот, така и на кандидатите кои работат на село. Утврдувањето, пак, на критериумите за избор на кандидати за специјализација, согласно членот 181 став 2 од означениот закон, е самоуправно право на работниците во здравствените организации.

Судот, исто така, смета дека со оспорената одредба не се засега во правото на предност на кандидатите кои работат на село, предвидено во член 181 став 3 од Законот за здравствена заштита, затоа што тоа право се остварува при еднакво исполнување на критериумите предвидени во самоуправниот општ акт, а оспорената одредба не го исклучува, ниту ограничува тоа право.

Со оглед на изнесеното, Судот утврди дека член 12 став 1 точка 3 од Правилникот не е во несогласност со член 181 став 2 и 3 од Законот за здравствена заштита.

6. На седницата Судот исто така утврди дека во член 12 точка 4 од Правилникот како критериум за одобрување на специјализација е предвиден успехот на кандидатите, при што се доделува по 1 бод над оценката 6, а за секој децимал над просечната оценка се додава по 0,1 бод.

Поаѓајќи од член 181 став 2 од означениот закон, Судот смета дека и успехот на кандидатите може да се предвиди како дополнителен критериум за утврдување на приоритетот за специјализација па утврди дека член 12 точка 4 од Правилникот не е во несогласност со означените законски одредби.

Со оглед на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 47/88
15 јуни 1988 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р **Фиданчо Стоев**, с. р.

593.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 426 став 1 и 2 и член 433 од Уставот на СР Македонија и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки по јавната расправа, на седницата одржана на 1 јуни 1988 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УТВРДУВА дека член 58 став 1 точка 4 и став 3 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83) не е во согласност со Уставот на СР Македонија.

2. Собранието на СР Македонија е должно во рок од 6 месеци од доставувањето на оваа одлука да ги усогласи со Уставот на СР Македонија одредбите означени во точката 1 од оваа одлука.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

4. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 64/86 од 23 декември 1987 година, поведе постапка за оценување уставноста на член 58 став 1 точка 4 и став 3 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83), затоа што се постави прашањето дали со предвидувањето посебни можности и услови за здобивање и трајно задржување на правото на семејна пензија само за вдовицата, а не и за вдовецот, корисниците на семејна пензија се доведуваат во нееднаква положба по основ на полот.

5. На јавната расправа и на седницата Судот утврди дека со член 58 од Законот се уредени условите под кои вдовицата се стекнува со правото на семејна пензија, а со член 59 се уредени условите за стекнување на ова право за вдовецот. Притоа, покрај условите за здобивање и трајно задржување на правото на семејна пензија за вдовицата и за вдовецот, во став 1 точка 4 и став 3 од член 58 од Законот само за вдовицата се предвидени и други можности и услови за стекнување и трајно задржување на правото на семејна пензија. Така, со член 58 став 1 точка 4 е предвидена можност вдовицата што во моментот на смртта на брачниот другар имала наполнето 40 години, да се стекне со правото на семејна пензија кога ќе наполни 45 години или ако во тие години стане неспособна за работа, а со став 3 на член 58 е предвидена можност вдовицата, што го загубила правото на семејна пензија по основот вршење родителска должност по наполнети 40 години живот, повторно да се стекне со правото на семејна пензија кога ќе наполни 45 години живот.

6. Според член 213 став 1 од Уставот на СР Македонија работникот со социјалното осигурување, во согласност со закон, за членовите на своето семејство, меѓу другото, обезбедува и право на семејна пензија. Во член 212 став 6 од Уставот е предвидена посебна заштита во работата покрај другите и за жените, а во член 239 став 1 за мајката и детето се предвидува посебна општествена заштита. Согласно член 204 од Уставот граѓаните се еднакви во правата и должностите и без оглед на полот.

Од оспорените одредби на член 58 став 1 точка 4 и став 3 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување, според мислењето на Судот, произлегува дека за вдовицата се предвидени две погодности во стекнувањето и трајното задржување на правото на семејна пензија што не се предвидени за вдовецот. Имено, за вдовицата која не ги исполнува предвидените услови за стекнување право на семејна пензија во моментот на смртта на брачниот другар, а има наполнети 40 години, се предвидува правото да се стекне со семејна пензија кога тие услови ќе ги исполни, како и повторно здобивање со правото на семејна пензија, под определени услови ако тоа е изгубено заради престанување на вршењето на родителската должност. Судот смета дека предвидувањето на наведените погодности само за вдовицата нема основа во уставните одредби за посебната заштита на жената — работник и жената — мајка, затоа што вдовицата и вдовецот при остварувањето на ова право не се јавуваат во својство на работници, а пак, вршењето родителска должност се јавува како заеднички услов и за вдовецот и за вдовицата. Ова затоа што субјект на остварувањето на правото на семејна пензија не е работникот — осигуреник, туку членовите на неговото семејство — осигурени лица и што услов за повторното стекнување на правото на семејна пензија за вдовицата е правото на семејна пензија да го изгубила заради престанување на вршењето на родителска должност.

Со оглед на тоа Судот смета дека предвидувањето на овие погодности за стекнување на семејна пензија за брачниот другар зависно од неговиот пол, ги доведува во нееднаква положба вдовецот и вдовицата, при еднакво исполнување на условите што за нив се предвидени за стекнување на правото на семејна пензија. Поради што утврди дрка оспорениот член 58 став 1 точка 4 и став 3 не е во согласност со член 204, член 212 став 6 и член 239 став 1 од Уставот на СР Македонија.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 64/86
1 јуни 1988 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

594.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 22 јуни 1988 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА Одлуката аз пропишување комунални такси донесена од Собранието на општината Крушево на 9 февруари 1987 година („Службен гласник на општина Крушево“ бр. 4/86) во делот во кој се задолжени да плаќаат такса за истакнатата фирма односно назив на здруженијата на тутунопроизводителите и на пензионерите.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на општина Крушево“.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 168/87 од 20 април 1988 година, поведе постапка за оценување законитоста на актот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што не е во согласност со член 4 став 2 од Законот за комуналните такси.

4. На седницата, Судот утврди дека според член 1 точка 1 од Одлуката комунална такса се плаќа за секој истакнат назив односно фирма, при што во таксената тарифа, која е составен дел на Одлуката, се обврзани ваква такса да плаќаат здруженијата на тутунопроизводителите и на пензионерите.

5. Согласно член 1 од Законот за комуналните такси („Службен весник на СРМ“ бр. 10/81) за користење на определени права, предмети и услуги од јавен карактер од страна на општествено-правните и граѓанско-правните лица се плаќаат комунални такси. Комуналните такси, согласно член 2 од Законот, ги пропишува општината, а според член 4 став 1 таа може да пропише такси, меѓу другото, и за секој истакнат назив на деловна просторија. Под истакнатата фирма односно назив на деловна просторија, според став 2 на истиот член се подразбира секое обележје или натпис кој означува дека одредено физичко или правно лице врши извесна дејност или занимање. Притоа, Законот ги предвидува и случаите што не се смета како обележје или натпис во смисла на Законот, меѓу кои спаѓаат и фирмите истакнати на седиштето на здруженијата на граѓаните.

Имајќи ги предвид означените законски одредби, Судот смета дека општината е овластена со закон да пропишува такси за истакнување на натписи односно фирми, освен за оние организации кои со Закон се изземени од плаќањето вакви такси, во кои спаѓаат и здруженијата на граѓаните.

Со оглед на тоа што со оспорената одлука, во делот од таксената тарифа, се задолжени да плаќаат такса за истакнатата фирма односно назив и здруженија на граѓани, Судот смета дека тој дел од одлуката не е во согласност со член 4 став 2 од Законот за комуналните такси.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 168/87
22 јуни 1988 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

595.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 22 јуни 1988 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 4 од Правилникот за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка, донесен од работниците во Медицинскиот центар „Тетово“ во Тетово, со референдум одржан на 26 јуни 1987 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означениот Медицински центар на начин предвиден за објавување на самоуправниот општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 219/87 од 6 април 1988 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на член 4 од правилникот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за неговата согласност со член 22 од Уставот на СР Македонија и за неговата спротивност со член 92 став 1 од Законот за здружениот труд.

4. На седницата Судот утврди дека во член 4 од Правилникот како основи за распределба на средствата за лични доходи се предвидени сложеноста, одговорноста во работата и условите за работа. Од тоа според мислењето на Судот, произлегува дека со оваа одредба од Правилникот се предвидени само основи за утврдување на претпоставеност а не и за утврдување на остварениот придонес во работата.

5. Според член 22 од Уставот на СР Македонија и член 92 став 1 од Законот за здружениот труд личниот доход на работникот се утврдува според

результатите на неговиот труд и според неговиот личен придонес што со својог тековен и минат труд и со управувањето и стопанисувањето со општествени средства, го дал во зголемувањето на доходот на основната организација.

Со оглед на тоа што во член 4 од Правилникот се предвидени само основи за распределба на средствата за лични доходи со кои се утврдува за претпоставениот придонес, а не и основи преку кои се изразува остварениот придонес во работата, Судот утврди дека оспорениот член не е во согласност со член 22 од Уставот на СР Македонија и е во спротивност со член 92 став 1 од Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 219/87

22 јуни 1988 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р **Фиданчо Стоев**, с. р.

596.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 15 јуни 1988 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 12 точките II и IV од Правилникот за станбени односи на работниците во Забавен парк и детски игралишта „Младост“ во Скопје, донесен со референдум на 5 ноември 1983 година.

2. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување уставноста и законитоста на член 12 точка I под Д од актот означен во точката 1 од оваа одлука.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената работна организација на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

4. Основниот суд на здружениот труд во Скопје, со предлог поднесен до Судот, поведе постапка, за оценување уставноста и законитоста на членовите од актот означен во точките 1 и 2 од оваа одлука, затоа што член 12 точка I под Д не е во согласност со уставното начело на еднаквоста и со Законот за станбените односи, а член 12 точките II и IV не се во согласност со уставното начело на заемност и солидарност.

5. На седницата Судот утврди дека во член 12 точка II од Правилникот е вреднуван работниот стаж така што за секоја година работен стаж се добива по 1 бод, а за секоја година работен стаж предвиден во работната организација после 16-та година работен стаж се добиваат по 2 бода. Понатаму, Судот утврди дека за станбениот статус на работникот се предвидени најмногу 35 бода, а според работниот стаж можат да се добијат вкупно 65 бода.

Според член 2 алинеја 3 од Законот за здружениот труд правото на работа со општествени средства што го стекнува секоја работник во здружениот труд е основа за остварување на неговите права, обврски и одговорности во здружениот труд. Согласно член 45 став 2 од овој закон работјки во здружениот труд со општествени средства работничкиот создава доход кој има општествен карактер. Според член 48 став 3 точка 2 и член 90 став 1 од Законот, пак, дел од создадениот доход работниците во основната организација го издвојуваат во фондот за заедничка потрошувачка, и тој, покрај другото, се користи за обезбедување станови и станбени кредити на работниците. Поради општествениот ка-

рактер на работниот стаж, Судот смета дека за остварување на правата, обврските и одговорностите во здружениот труд нема значење дали тој стаж е стекнат во една, две или повеќе организации на здружениот труд. Исто така, тргнувајќи од самоуправното право на работниците да ги определуваат основните и мерилата за распределба на станови што е предвидено во член 42 и 42-а од Законот за станбени односи, Судот смета дека работниците во основната организација треба да го почитуваат уставното начело на заемност и солидарност утврдено во Оддел II став 3 алинеја 9 и притоа, според тоа начело доминантно влијание врз распределбата на станови треба да имаат оние основи што ја изразуваат станбената состојба на работникот.

Со оглед на тоа што со оспорениот член 12 точка II работниот стаж од Правилникот различно се вреднува во зависност од времето поминато во работната организација, како и со оглед на тоа што тој стаж има доминантно влијание во однос на основите што ја изразуваат социјално-економската положба на работникот, Судот утврди дека тој не е во согласност со означените уставни односно е во спротивност со означените законски одредби.

6. На седницата Судот, исто така, утврди дека во член 12 точка IV од Правилникот како основ за распределба на станови е предвиден и вреднуван со определен број бодови основот стручна подготовка. Понатаму, во правилникот е предвиден и основот, сложеност на работите и работните задачи и вреднуван со определен број на бодови, односно стручната подготовка е вреднувана и како самостоен основ и во рамките на сложеноста на работите и работните задачи.

Согласно член 42 и 42-а од Законот за станбени односи работниците во основната организација на здружениот труд се должни да ги утврдат основите и мерилата за остварување редот на првенство за добивање стан на користење. Според член 92 став 2 од Законот за здружениот труд, покрај начелото за распределба според трудот, работниците во основната организација го применуваат и начелото на заемност и солидарност, првенство во користењето на средствата за заедничка потрошувачка, меѓу другото, и за решавање на станбените прашања на работниците.

Од наведените законски одредби произлегува дека е самоуправно право на работниците во основната организација да ги утврдат основите и мерилата за распределба на станови, со почитување, пред се, на начелото на заемност и солидарност во задоволување на станбените потреби на работниците.

Со оглед на тоа што во конкретниот случај двојно се вреднувани исти основи односно школската подготовка е вреднувана како посебен и самостоен основ и во рамките на основот сложеност на работите и работните задачи, Судот утврди дека член 12 точка IV не е во согласност со означените уставни и законски одредби.

7. На крајот, Судот утврди дека во член 12 точка I од Правилникот под Д е предвидено ако работникот поднел барање за доделување стан, односно кредит за купување на стан, а има имот освен станот во кој живее, било каде на територијата на СФРЈ, со чија продажба може да го реши станбеното прашање, му се одбиваат 15 бода.

Тргнувајќи од член 42 и 42-а од Законот за станбени односи, самоуправно право е на работниците да ги утврдуваат основите и мерилата за утврдување редот на првенство за добивање станови на користење, притоа, работниците треба да поаѓаат од станбените, семејните и материјалните прилики на работникот.

Со оглед на тоа што со член 12 точка I под Д од Правилникот на работниците всушност, зависно од материјалната положба им се намалуваат одреден број бодови, а не се исклучуваат од правото да

учествуваат во распределбата на станови, Судот утврди дека тој не е во несогласност со означените законски одредби.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точките 1 и 2 од оваа одлука.

У. бр. 75/88
15 јуни 1988 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р **Фиданчо Стоев**, с. р.

597.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 22 јуни 1988 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА Одлуката бр. 05-716/1, донесена од Работничкиот совет на Производно услужната работна организација „Иднина“ во Струмица, на 19 мај 1982 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената работна организација на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 77/88 од 11 мај 1988 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одлуката означена во точка 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нејзината спротивност со Законот за здружениот труд.

4. Судот на седницата утврди дека со оспорената одлука, покрај другото, се утврдува вредноста на бодот за вработените во означената организација, при што е определена различна вредност на бодот односно за еден дел од вработените една, а за другите друга вредност на бодот, со што всушност се менува соодносот во мерилата за утврдување на личниот доход на работниците.

5. Согласно член 93 и 438 од Законот за здружениот труд работниците во основната организација се должни со референдум да утврдат основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи. Вреднувањето на основите утврдени со самоуправниот општ акт за одделни работни места се врши со нивно квантифицирање изразено во бодови, па со утврдувањето различна вредност на бодот всушност се менува вреднувањето на работните места во организацијата на здружениот труд. Вреднувањето, пак, според член 106 и 107 став 1 од означениот закон, треба да зависи од резултатите на трудот на работниците и работењето на основната организација.

Со оглед на изнесеното, според мислењето на Судот со утврдувањето на различна вредност на бодот за работниците во основната организација се менува соодносот во личните доходи на работниците утврден според предвидените основи и мерила во соодветниот самоуправен општ акт, а за менувањето на таквите соодноси, согласно член 438 од Законот за здружениот труд, одлучуваат работниците со референдум.

Поради тоа што со оспорената одлука донесена од работничкиот совет се утврдува различна вредност на бодот односно се менуваат соодносите на лични доходи на работниците во означената организација утврдени според основите и мерилата во соодветниот самоуправен општ акт, Судот утврди дека таа е во спротивност со означените законски одредби.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 77/88
22 јуни 1988 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р **Фиданчо Стоев**, с. р.

598.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 22 јуни 1988 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 26 од Правилникот за распоредување на доходот и чистиот доход и распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка на Комуналната работна организација „Чистота и зеленило“ во Куманово, донесен од работниците со референдум одржан на 6 јули 1987 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената работна организација на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 214/87 од 20 април 1988 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одредбата од актот означен во точката 1 на оваа одлука, затоа што не се утврдени мерила што го изразуваат реализираниот придонес во работата.

4. На седницата, Судот утврди дека во член 26 став 1 од Правилникот личниот доход на секој работник да се утврдува врз основа на придонесот на секој работник во работата и зависно од резултатите од трудот и работењето што ќе го оствари организацијата, а согласно ставот 2 на овој член придонесот на работникот во работата ќе се утврдува зависно од квалитетот и квантитетот на работата земајќи ги предвид особено обемот и сложеноста на работата, квалитетот на остварените резултати од трудот, успешноста во користење на средствата на трудот, остварените заштеди во работата, користењето на работното време, одговорноста во работа и услови под кои работникот работи и друго.

Судот исто така, утврди дека во член 33 од Правилникот за лични доходи е предвидено да се утврдат мерила за сите работи и работни задачи, но ниту во Правилникот ниту со друг акт не се утврдени мерила што го изразуваат реализираниот придонес во работата по предвидените основи.

Согласно член 22 од Уставот на СР Македонија и член 92 став 1 од Законот за здружениот труд на секој работник од доходот на основната организација му припаѓа личен доход според резултатите од неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемување на доходот на основната организација. Според член 23 од Уставот на СР Македонија и член 93 од Законот за здружениот труд работниците во основната организација се должни да утврдат основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи.

Со оглед на тоа што во Правилникот ниту во друг акт не се предвидени мерила кои го изразуваат реализираниот придонес во работата, Судот утврди дека оспорениот член од Правилникот не е во согласност односно е во спротивност со наведените уставни и законски одредби.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 214/87
22 јуни 1988 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р **Фиданчо Стоев**, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА

218.

Врз основа на член 27-а од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74, 16/74, 9/78, 43/78, 41/81 и 25/84), Собранието на Републичката заедница на културата во согласност со Собранието на СР Македонија на седницата одржана на 20 јуни 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ЗА 1988 ГОДИНА

Член 1

Во Одлуката за утврдување стапките на придонесите на Републичката заедница на културата за 1988 година („Службен весник на СРМ“ бр. 9/88) во член 2 став 1, алинеја 1 се менува и гласи:
— придонес од доход на основните организации на здружен труд 0,28%.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јули 1988 година.

Бр. 0804-7/36

20 јуни 1988 година

Скопје

Претседател,
акад. Крум Томовски, с. р.

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ВОДОСТОПАНСТВО

219.

Врз основа на член 150 од Законот за водите („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81, 37/87) и член 29 од Статутот на Републичката СИЗ за водостопанство, Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за водостопанство, на седницата одржана на 28 март 1988 година, донесе

О Д Л У К А*

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ВОДОСТОПАНСТВО

Член 1

Во одлуката за основите и мерилата за формирање висината на придонесите за водостопанство („Службен весник на СРМ“ бр. 3/83 и 1/86), во членот 2, точка 1, алинеја 1, на крајот точката и запирката се заменуваат со запирка и се додаваат зборовите: „освен за подрачјето на општина Битола по стапка од 1,52%“.

Член 2

Во членот 3 став 1 точка 1, стапката 0,10 дин/квч се заменува со стапка 0,50 дин/квч.

— Во алинеја 2 стапката 0,01 дин/квч се заменува со стапка 0,05 дин/квч

— Во точка 2 стапката 0,075 дин/м³ се заменува со стапка 0,40 дин/м³.

— Во точка 3 стапката 0,030 дин/м³ се заменува со стапка 0,15 дин/м³.

— Во точка 4 стапката 0,015 дин/м³ се заменува со стапка 0,075 дин/м³.

— Во точка 5 стапката 0,004 дин/м³ се заменува со стапка 0,02 дин/м³.

* Собранието на СРМ даде согласност на оваа одлука и истата е објавена во Службен весник на СРМ“ бр. 24/88.

Член 3

Во членот 4 став 1, I група стапката од 1,00 дин/м³ се заменува со стапка 4,00 дин/м³.

— Во став 1, II група стапката од 0,80 дин/м³ се заменува со стапка 4,00 дин/м³.

— Во став 1, III група стапката од 0,6 дин/м³ се заменува со стапка 3,00 дин/м³.

— Во став 1, IV група стапката од 0,4 дин/м³ се заменува со стапка 2,00 дин/м³.

Член 4

Во член 5 стапката од 75 дин/м³ се заменува со стапка 350 дин/м³.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ а ќе се применува од 1 јануари 1988 година.

Бр. 01-103/1

28 март 1988 година

Скопје

Претседател

проф. Михајло Серафимовски, дипл. гр. инж. с. р.

Објасен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД, СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ

Општинскиот суд Скопје I — Скопје го повикува лицето Зекир Зекир од Скопје, да се јави во судот во рок од 3 дена по објавувањето на огласот. Во спротивно ќе му биде поставен привремен застапник со оглед на тоа што во тек е постапка за развод на брак на тужителката Јашари Фатиме, со полномошник Даница Стошиќ, адвокат од Скопје, против тужениот Зекир Зекир, привремено на работа во Германија. Привремениот застапник на тужениот во постапката ќе го застапува истиот сè додека тужениот или негов полномошник не се појави пред судот.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, VIII П. бр. 648/88. (152)

Пред овој суд се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Стојанка Миленковска, родена Доловска, од с. Волково, ул. „5“ бб, против тужениот Борис Миленковски, од татко Никче, и мајка Петкана, роден на 14. V. 1942 година во с. Чучер, со последна позната адреса во с. Волково, ул. „5“ бб, сега со непозната адреса. На тужениот му е поставен привремен застапник адвокатот Никола Зафировски од Скопје. Се повикува тужениот Борис Миленковски да се јави во судот во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас. Во спротивно неговите права во постапката ќе ги застапува привремен застапник.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, XX, П. бр. 620/88. (147)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР

Општинскиот суд во Гостивар го повикува лицето Филиповски Филип Благоја од с. Врбен, Гостивар, да се јави во овој суд во рок од 15 дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен лист на СФРЈ“ и „Службен весник на СРМ“.

Истовремено судот ги повикува сите лица кои знаат за неговиот живот да му соопштат на овој суд.

Доколку лицето не се јави, по истекот на овој рок судот ќе утврди дека е умрено.

Од Општинскиот суд во Гостивар, Р. бр. 77/88. (150)

ОПШТИНСКИ СУД ВО СВЕТИ НИКОЛЕ

Пред Општинскиот суд во Свети Николе се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Петров Митре од с. Лозово против Марије Петрова од Чехословачка, со непознато место на живеење.

Се повикува тужената Марије Петрова да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или да одреди свој полномошник.

Доколку не се јави во овој рок тужената ќе ја застапува дипл. правник Кирил Макаровски од Свети Николе, сè додека тужениот или неговиот полномошник не се појават пред Судот.

Од Општинскиот суд во Свети Николе, П. бр. 16/88. (149)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за исплата на долг по тужбата на тужителот Шукри Реџеми од с. Камењане — Тетовско против Алирами Реџеми од с. Камењане. Вредност на спорот 900.000 динари.

Се повикува тужениот Алирами Реџеми од с. Камењане, сега со непозната адреса во Швајцарија, да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена од објавувањето на огласот и да одреди свој полномошник.

Доколку не се јави и не одреди свој полномошник, преку Центарот за социјални работи — Тетово ќе му биде одреден застапник кој ќе го застапува до окончавањето на постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 912/88. (153)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за конституирање на службеност по тужбата на тужителите Арифџи Кемал и др. од с. Камењане, против тужените Изаири Елез, Изаири Нијази и Изаири Гафур, сите од с. Камењане, сега со непозната адреса во САД.

Се повикуваат тужените да се јават во судот, да достават точна адреса или да одредат полномошник кој ќе ги застапува до окончавањето на постапката по овој предмет. По истекот на овој рок, на тужените ќе им биде поставен привремен застапник преку Центарот за социјални работи во Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 754/88. (143)

Пред овој суд се води спор за зголемување на издршка од малолетната тужителка Фатиме Деари од с. Селце, застапувана од мајката Авдије Бакија од с. Селце, а сите преку полномошникот Драган Карев, адв. од Тетово, против тужениот Рамадани Деар од с. Шипковица. Вредност на спорот 80.000 динари.

Се повикува тужениот Рамадани Деар од с. Шипковица, сега со непозната адреса во СР Германија, да се јави во рок од 30 дена, да ја достави својата адреса или постави свој полномошник. Во спротивно по истекот на овој рок, судот на тужениот ќе му постави привремен застапник кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката до правосилното окончавање на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 877/88. (144)

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка по предлог на предлагачот Бафтијари Фикри од с. Селце, за докажување на смртта на лицето Бафтијари Арифџе од с. Селце.

Се повикува лицето Бафтијари Арифџе од с. Селце или секој друг што знае за нејзиниот живот да се јави во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ во Општинскиот суд во Тетово.

Доколку не се јави никој, судот ќе ја утврди смртта на лицето Бафтијари Арифџе од с. Селце.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 185/88. (139)

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка по предлог на предлагачот Абдии Менду од с. Камењане, за докажување на смртта на лицето Абдии Себеат од с. Камењане.

Се повикува лицето Абдии Себеат од с. Камењане или секој друг што знае за нејзиниот живот да се јави во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ во Општинскиот суд во Тетово.

Доколку во овој рок не се јави никој, судот ќе ја утврди смртта на лицето Абдии Себеат од с. Камењане.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 186/88. (140)

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка по предлог на предлагачот Емини Бајрам од Тетово, за докажување на смртта на лицето Емини Зибна од Тетово.

Се повикува лицето Емини Зибна од Тетово, или секој друг што знае за неговиот живот да се јави во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ во Општинскиот суд во Тетово.

Доколку во тој рок не се јави никој, судот ќе ја утврди смртта на лицето Емини Зибна од Тетово, преку привремен старател.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 254/88. (145)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ШТИП

Пред Општинскиот суд во Штип се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Драго Митевски од Штип, ул. „Гошо Сламката“ бр. 12, против тужената Рита Анамарија од СР Германија, со непозната адреса.

Се повикува тужената Рита Анамарија од СР Германија да се јави во рок од 10 дена или да достави своја адреса во Општинскиот суд во Штип.

По истекот на овој рок, судот ќе одреди привремен старател согласно член 48 од ЗПП, кој ќе го застапува до окончавањето на спорот.

Од Општинскиот суд во Штип, П. бр. 379/88. (148)

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 578 од 13. V. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-1196-8-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на својството на лицето овластено за застапување на Земјоделскиот факултет, О. Сол. О., со ООЗТ — Скопје, ООЗТ Факултетско земјоделско стопанство — с. Трубареве — Скопје, со следните податоци: Досегашниот в. д. директор м-р Танас Трајковски, се запишува како директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 578/88. (161)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 160 од 3. VI. 1988 година, на регистарска влошка бр. 96 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на СИЗ, ОСИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата — Струга, со следните податоци: Лице овластено за застапување е Никола Наумоски, в. д. секретар.

Му престанува овластувањето на Анастас Костојчиноски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 160/88. (168)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 164 од 7. VI. 1988 година, на регистарска влошка бр. 53 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО Станица за заштита на растенијата — Прилеп, со ц. о., со следните податоци: Лице овластено за застапување е Хаџи Спироски Слободан, в. д. директор.

Му престанува овластувањето за застапување на РО на Сурлациски Невен.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 164/88. (171)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 425 од 1. VI. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-2169-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Работната заедница угостителски објект на пензионери на Сојузот на пензионерите на општина Валандово, Н. Сол. О., Валандово, ул. „Маршал Тито“ бб, со следните податоци: Се брише Костадин Лазов в. д. директор, а се запишува новиот застапник Миле Шунтов, директор, со ограничување до 1.000.000 динари, преку тој износ потребна е согласност од работната заедница.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 425/88. (172)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 652 од 13. VI. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1939-0-0-0, го запиша во судскиот регистар пристапувањето на новиот член во задругата и промената на лицето овластено за застапување на Столарско-производствено-услугна задруга „Соединение“, Р. О. — Гевгелија, ул. „Борис Кидрич“ бр. 16, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Након Ангел, директор, а се запишува новиот застапник Гулев Ристо, директор, без ограничување, истовремено Гулев Ристо се запишува како нов член во задругата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 652/88. (173)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 657 од 31. V. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-776-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Центарот за средно насочено образование „Здравко Чочковиќ“, Ц. О. Дебар, нас. „Венец“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Лутфи Марку, директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Стојан Божинов, в. д. директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 657/88. (174)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 656 од 31. V. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-820-0-0-0, го запиша во судскиот регистар запишувањето на привремените мер-

ки и промената на лицето овластено за застапување на Медицинскиот центар „Академик проф. д-р Димитар Арсов“, Ц. О., Крива Паланка, ул. „Маршал Тито“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник д-р Добре Павловски, директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Стоилко Аровски, претседател на привремениот одбор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 656/88. (175)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 664 од 17. VI. 1988 година, на регистарска влошка бр. 3-1750-0-0-0, го запиша во судскиот регистар престанувањето и бришењето со следните податоци: Се запишува престанувањето и бришењето на Самоуправната интересна заедница за патишта и комунални дејности со Ц. О., Куманово, ул. „Моша Пијаде“ бб, поради здружување со Самоуправната интересна заедница за становање, со целосна одговорност, Куманово, ул. „11 Октомври“ бр. 4, во нова Самоуправна интересна заедница за становање и комунални дејности, со целосна одговорност, Куманово, ул. „Моша Пијаде“ бр. 14.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 664/88. (176)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 663 од 17. VI. 1988 година, на регистарска влошка бр. 3-1473-0-0-0, го запиша во судскиот регистар престанувањето и бришењето со следните податоци: Се запишува престанувањето и бришењето на Самоуправната интересна заедница на становање, со целосна одговорност, Куманово, ул. „11 Октомври“ бр. 4, поради здружување со Самоуправната интересна заедница за патишта и комунални дејности, со целосна одговорност, Куманово, ул. „Моша Пијаде“, бб во нова Самоуправна интересна заедница за становање и комунални дејности, Ц. О., Куманово, ул. „Моша Пијаде“ бр. 14.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 663/88. (177)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 665 од 17. VI. 1988 година, на регистарска влошка бр. 3-2222-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на СИЗ под фирма: Самоуправна интересна заедница на становањето и комунални дејности, со целосна одговорност, Куманово, ул. „Моша Пијаде“ бр. 14.

Самоуправната интересна заедница е основана со Самоуправна спогодба бр. 03-362 од 1. III. 1988 година, со која се здружени СИЗ за становање Куманово и СИЗ за патишта и комунални дејности — Куманово.

Основни дејности:

140229 — СИЗ за патишта и комунални дејности;

140221 — СИЗ за становање.

СИЗ во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а во рамките на овластувањата утврдени со Самоуправната спогодба за здружување на СИЗ.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица СИЗ одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Драги Јаневски, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 665/88. (178)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 488 од 10. VI. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-130-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата и прецизирање на поблиската адреса со следните податоци: Се запишува промената на фирмата односно називот на Основното училиште „Климент Охридски“, Ц. О., Драчево, ул. „Драчевска“ бр. 73 и во иднина

Ке гласи: Работна организација за основно воспитание и образование „Климент Охридски“, Драчево, Скопје, ул. „Драчевска“ бр. 98.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 488/88. (179)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 610 од 25. V. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-297-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата и на лицето овластено за застапување со следните податоци: Се запишува промената на фирмата на Основното училиште „Кузман Јосифовски Питу“ — Скопје, со целосна одговорност, ул. „Огњен Прица“ бр. 2 се менува и во иднина ќе гласи: Работна организација за основно воспитание и образование „Кузман Јосифовски Питу“, Ц. О., Скопје, ул. „Огњен Прица“ бр. 2.

Се брише досегашниот застапник Стефановски Опирос, директор, а се запишува новиот застапник Спасев Павле, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 610/88. (180)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 575 од 6. VI. 1988 година, на регистарска влошка бр. 2-1378-0-0-0, го запиша во судскиот регистар пристапувањето на новите членови на задругата и престанокот на својството задругар на Занаетчиската услужна задруга „Кабловод“, Р. О., Скопје, ул. „Босна и Херцеговина“ бб, барака 7, со следните податоци: Се запишува истапувањето на следните членови од задругата: Пиперковски Драгиша; Јовевски Крсто; Марков Гаве и Димовски Драги.

Се запишува пристапувањето на новите членови кон задругата: Исмаил Сулејман и Божиновски Коце.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 575/88. (181)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7 од 30. V. 1988 година, на регистарска влошка бр. 2-1905-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето и поблиската адреса со следните податоци: Се запишува промената на седиштето и поблиската адреса на Монтажно-инсталатерската задруга „Грмеч“, Р. О. Скопје, ул. „Наум Наумовски — Борче“ бр. 62 и во иднина ќе гласи: Монтажно-инсталатерска задруга „Грмеч“, Р. О., Скопје, ул. „Босна и Херцеговина“ бб, Скопје, барака 3 Бутел II.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7/88. (182)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 410 од 18. V. 1988 година, на регистарска влошка бр. 2-1940-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на споредната дејност на Земјоделската задруга „Мала Река“, Р. О., с. Стрпштина — Титов Велес, со следните податоци: Се запишува проширувањето на споредната дејност со:

— набавка и продажба на репроматеријали и земјоделски машини, орудија за потребите на задругата, здружените земјоделци и индивидуалните производители и сите видови стока за широка потрошувачка за потребите на селото;

— откуп и промет на сите видови земјоделски производи, жива стока и сточни производи од задругарите и кооперантите;

— преработка и доработка на земјоделски и сточни производи;

— откуп, преработка и пласман на сите видови шумски плодови и лековити растенија;

— изработка откуп и пласман на домашни ракотворби.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 410/88. (183)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 701 од 29. VI. 1988 година, на регистарска влошка бр. 2-2235-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на занаетчиската задруга под фирма: Занаетчиска универзална задруга „Интеграл-Вардар“ — Гостивар, со О. Суб. О. ул. „Панче Попоски“ бр. 27, основање и конституирање на Занаетчиската универзална задруга со Самоуправна спогодба од 4. IV. 1988 година.

Основни дејности:

090131 — поправка и одржување на електрични апарати во домаќинството;

090132 — поправка и одржување радио, телевизиски и телефонски апарати и уреди;

090133 — изработка на разновидни електротехнички производи;

090139 — поправка и одржување на електрични машини и останати електротехнички апарати и опрема;

050301 — поставување и поправка на градежна инсталација;

050302 — земјени, сидарски и занаетчиски работи во градежништвото;

050502 — превоз на стоки во патниот сообраќај;

070111 — леб, печиво, млеко и млечни производи;

— трговија на мало со алкохолни пијалаци.

Споредни дејности:

090140 — изработка и поправка на предмети од дрво;

110903 — изработка на проекти и вршење на интелектуални консултативни услуги.

Занаетчиската универзална задруга во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка.

Занаетчиската универзална задруга во правниот промет со трети лица има целосна одговорност, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговараат и задругарите во висина на петкратен износ од здружениот влог кој е во износ од 20.000 динари.

Лице овластено за застапување е Алекооски Чедо, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 701/88. (187)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 540 од 21. VI. 1988 година, на регистарска влошка бр. 3-1361-11-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија — Скопје, Основна заедница за подрачјето на општина Кавадарци, ул. „ЈНА“ бр. 11, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Роглев Александар, секретар, а се запишува новиот застапник Младенов Борис, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 540/88. (188)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 542 од 21. VI. 1988 година, на регистарска влошка бр. 3-1460-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Самоуправната интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците, со целосна одговорност, Кавадарци, ул. „ЈНА“ бр. 11, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Роглев Александар, секретар, а се запишува новиот застапник Младенов Борис, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 542/88. (189)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 795 од 2 VII. 1988 година, на регистарска влошка бр. 2-1644-2-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Земјоделската задруга „Дубљанка“, О. сол. О., ООЗТ „Вардар“ за земјоделско производство, промет и кооперација, с. Бистреници, Неготино, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Димитров Филип, директор, а се запишува новиот застапник Тодоров Љупчо, в. д. директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 795/88. (190)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 538 од 13. VI. 1988 година, на регистарска влошка бр. 2-2157-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата, седиштето и својството на лицето овластено за застапување со следните податоци: Се запишува промената на фирмата и седиштето на Производно услужната задруга за изработка на предмети од метал, пластични маси и вештачки смоли „Феропласт“, Р. О., Скопје, „Индустриска зона Југ“ бб Скопје, се менува и во иднина ќе гласи: Производно услужна задруга за изработка и вградување на метална и пластична галантиерија и завршни работи во градежништвото „Феропласт“, РО — Скопје, ул. „Иво Лола Рибар“ бб, Досегашниот в. д. директор Димов Јован, се запишува како директор, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 538/88. (191)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 762 од 21. VI. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-1196-8-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на споредната дејност на Земјоделскиот факултет, О. Сол. О. со ООЗТ Скопје, земјоделско стопанство с. Трубарско — Скопје, со следните податоци: Се запишува проширувањето на споредната дејност со:

070113 — месо, живина, риба и месни преработки;

070114 — разни животни производи, алкохолни пијалаци и производи за домашни потреби;

070129 — тутун и други непрехранбени производи.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 762/88. (192)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 150 од 9. VI. 1988 година, на регистарска влошка бр. 2-1429-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на членовите поради истапување од Градежно занаетчијската задруга „Солидарност“, Р. О., Скопје, ул. „Мито Хаџи Василев“ бр. 26 кула — 8, со следните податоци: Се запишува бришењето на членовите поради истапување од задругата и тоа: Галевски Јордан, Павличковски Живко и Спасеновски Илија.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 150/88. (193)

СОДРЖИНА

	Страна
526. Одлука за утврдување на висината на надоместокот за вршење задолжителна здравствена контрола на растенијата кои се извезуваат — — — — —	657
527. Одлука за давање согласност на висината на надоместокот за користење на радиодифузните приемници — — — — —	657
528. Одлука за користење на средствата од Постојаната резерва на СР Македонија —	658
529. Одлука за изменување и дополнување на Деловникот за работа на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија —	658
530. Програма за користење на средствата за унапредување, организација и работа на органите за општествени приходи во 1988 година — — — — —	659
531. Решение за назначување помошник на секретарот на Секретаријатот за законодавство — — — — —	660
532. Решение за назначување помошник на секретарот на Секретаријатот за законодавство — — — — —	660
533. Решение за назначување советник на секретарот на Секретаријатот за законодавство — — — — —	660
534. Решение за назначување советник на секретарот на Секретаријатот за законодавство — — — — —	660
535. Решение за назначување советник на директорот на Дирекцијата за републички стоковни резерви — — — — —	660
536. Решение за назначување советник на директорот на Дирекцијата за републички стоковни резерви — — — — —	660
537. Решение за назначување советник на директорот на Дирекцијата за републички стоковни резерви — — — — —	661
538. Решение за именување главен републички пазарен инспектор — — — — —	661
539. Решение за именување директор на Дирекцијата за републички стоковни резерви	661
540. Решение за назначување советник на републичкиот секретар за општостопански работи, мало стопанство, туризам и пазар	561
541. Решение за назначување помошник на републичкиот секретар за општостопански работи, мало стопанство, туризам и пазар — — — — —	661
542. Решение за назначување помошник на републичкиот секретар за општостопански работи, мало стопанство, туризам и пазар — — — — —	661
543. Решение за назначување помошник на републичкиот секретар за општостопански работи, мало стопанство, туризам и пазар	662
544. Решение за назначување помошник на републичкиот секретар за општостопански работи, мало стопанство, туризам и пазар	662
545. Решение за назначување помошник на републичкиот секретар за општостопански работи, мало стопанство, туризам и пазар	662
546. Решение за назначување потсекретар во Републичкиот секретаријат за општостопански работи, мало стопанство, туризам и пазар — — — — —	662
547. Решение за назначување потсекретар во Републичкиот комитет за образование, култура и физичка култура — — —	662
548. Решение за назначување потсекретар во Републичкиот комитет за образование, култура и физичка култура — — —	662
549. Решение за назначување помошник на претседателот на Републичкиот комитет за образование, култура и физичка култура	663
550. Решение за назначување помошник на претседателот на Републичкиот комитет за образование, култура и физичка култура — — — — —	663
551. Решение за назначување помошник на претседателот на Републичкиот комитет за образование, култура и физичка култура	663
552. Решение за назначување помошник на претседателот на Републичкиот комитет за образование, култура и физичка култура	663
553. Решение за назначување помошник на претседателот на Републичкиот комитет за образование, култура и физичка култура	663
554. Решение за назначување помошник на претседателот на Републичкиот комитет за образование, култура и физичка култура	663
555. Решение за назначување советник на претседателот на Републичкиот комитет за образование, култура и физичка култура	664

556. Решение за именување членови на Републичката комисија за културни врски со странство — — — — —	664	579. Решение за назначување помошник на претседателот на Републичкиот комитет за урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита на човековата околина — — —	668
557. Решение за назначување потсекретар во Секретаријатот за кадровски прашања во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија — — — — —	664	580. Решение за назначување помошник на претседателот на Републичкиот комитет за урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита на човековата околина — — —	668
558. Решение за назначување помошник на секретарот на Секретаријатот за кадровски прашања во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија — — — — —	664	581. Решение за назначување помошник на претседателот на Републичкиот комитет за урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита на човековата околина — — —	668
559. Решение за назначување помошник на секретарот на Секретаријатот за кадровски прашања во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија — — — — —	664	582. Решение за назначување помошник на претседателот на Републичкиот комитет за урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита на човековата околина — — —	668
560. Решение за назначување помошник на секретарот на Секретаријатот за кадровски прашања на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија — — — — —	665	583. Решение за назначување помошник на претседателот на Републичкиот комитет за урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита на човековата околина — — —	669
561. Решение за назначување советник на републичкиот секретар за правосудство и управа — — — — —	665	584. Решение за назначување советник на претседателот на Републичкиот комитет за урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита на човековата околина — — —	669
562. Решение за назначување потсекретар во Секретаријатот за информации — — — — —	665	585. Решение за назначување советник на претседателот на Републичкиот комитет за урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита на човековата околина — — —	669
563. Решение за назначување помошник на секретарот на Секретаријатот за информации — — — — —	665	586. Решение за именување главен републички инспектор на Републичкиот инспекторат за градежништво и урбанизам — — —	669
564. Решение за назначување советник на секретарот на Секретаријатот за информации — — — — —	665	587. Решение за именување главен републички инспектор на Републичкиот инспекторат за сообраќај и врски — — — — —	669
565. Решение за именување директор на Републичката управа за наменско производство — — — — —	665	588. Решение за назначување помошник на директорот на Управата за заеднички работи во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија — — — — —	670
566. Решение за именување на главен републички инспектор на Републичкиот инспекторат за техничка инспекција — — — — —	666	589. Решение за назначување советник на директорот на Управата за заеднички работи во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија — — — — —	670
567. Решение за назначување советник на претседателот на Републичкиот комитет за индустрија и енергетика — — — — —	666	590. Наредба за привремена забрана за ловене риба — — — — —	670
568. Решение за назначување советник на претседателот на Републичкиот комитет за индустрија и енергетика — — — — —	666	591. Решение за исполнување на условите за вршење испитување и прегледи по прописите за заштитата при работа — — —	670
569. Решение за назначување потсекретар во Републичкиот комитет за индустрија и енергетика — — — — —	666	592. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 47/88 од 15 јуни 1988 година — — —	670
570. Решение за назначување советник на претседателот на Републичкиот комитет за индустрија и енергетика — — — — —	666	593. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 64/86 од 1 јуни 1988 година — — —	671
571. Решение за назначување советник на претседателот на Републичкиот комитет за индустрија и енергетика — — — — —	666	594. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 168/87 од 22 јуни 1988 година — — —	672
572. Решение за назначување советник на претседателот на Републичкиот комитет за индустрија и енергетика — — — — —	667	595. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 219/87 од 22 јуни 1988 година — — —	672
573. Решение за назначување советник на претседателот на Републичкиот комитет за индустрија и енергетика — — — — —	667	596. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 75/88 од 15 јуни 1988 година — — —	673
574. Решение за назначување помошник на претседателот на Републичкиот комитет за индустрија и енергетика — — — — —	667	597. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 77/88 од 22 јуни 1988 година — — —	674
575. Решение за именување заменик на главниот републички инспектор на Републичкиот инспекторат за техничка инспекција — — — — —	667	598. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 214/87 од 22 јуни 1988 година — — —	674
576. Решение за назначување потсекретар во Републичкиот комитет за урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита на човековата околина — — — — —	667		
577. Решение за назначување потсекретар во Републичкиот комитет за урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита на човековата околина — — — — —	667		
578. Решение за назначување помошник на претседателот на Републичкиот комитет за урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита на човековата околина — — — — —	668		
		Општи акти на самоуправните интересни заедници	
		СКОПЈЕ	
		218. Одлука за измена на Одлуката за утврдување стапките на придонесите на Републичката заедница на културата за 1988 година — — — — —	675
		219. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за основите и мерилата за формирање висината на придонесите за водо-стопанство — — — — —	675